

# **С О О П Ш Т Е Н И Е**

ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ  
НА **ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР** ВО УЧЕБНАТА  
**2020/2021** година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС  
СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО  
СКОПЈЕ

---

Заверката, односно запишувањето на летниот семестар во учебната 2020/2021 година, за сите студенти на трет циклус студии ќе се врши

**од 08.02.2021 година (понеделник)**  
**до 12.02.2021 година (петок)**

**И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ:**

- Студенти на II циклус и III циклус студии  
12.02.2021 година (петок)

**Потребни документи за заверка на семестар:**

- Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;
- Формулар за заверка на семестар;

**Потребни документи за запишување на нареден семестар:**

- Формулар за запишување на семестар;
- Уплата на рата за запишување на семестарот согласно склучениот договор;

➤ **Студентите кои не доставиле извештај потребно е заедно со документите за запишување да достават:**

– за запишување во III семестар – извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар;

– за запишување во IV семестар - да има претходно доставено извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 28 ЕКТС од III семестар;

– за запишување во V семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 25 ЕКТС од IV семестар ;

– за запишување во VI семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 28 ЕКТС од V семестар;

Надоместокот студентите го плаќаат со цел на дознака: партиципација за студирање на трет циклус студии на ФЗНХ (се пишува и семестарот за кој се врши уплатата), на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **1600104545 788 10**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Партиципацијата која ја уплаќаат други лица или фирми, во Цел на дознаката - потребно е да наведат за кое лице ја вршат уплатата.

**\*Поднесувањето документи за запишување на семестарот ќе биде спроведено со строго почитување на сите предвидени протоколи и здравствени препораки од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука за заштита од коронавирусот COVID 19.**

[http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/oglasnatabla/protokolcovi\\_dispiti.jpg](http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/oglasnatabla/protokolcovi_dispiti.jpg)

*ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ*

